

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од Јунајтед Медиа С.а.р.л. со регистрирано седиште на адреса Булевар Пјер Фриден 43, Л – 1543, Луксембург, преку полномошник Божидар Милошевиќ, адвокат од Скопје на седницата одржана на ден 01.09.2020 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Се утврдува дека концентрацијата со која **Јунајтед Медиа С.а.р.л.** со регистрирано седиште на адреса Булевар Пјер Фриден 43, Л – 1543, Луксембург ќе стекне контрола над трговските друштва **Рими Медиа Груп д.о.о. Белград**, со регистрирано седиште на адреса Воислав Илиќ 38, Белград, Србија, **ДОО Матрикс Д Чачак**, со регистрирано седиште на адреса Др. Драгиша Мишовиќ 73/1, Чачак, Србија, **Радио Севенд.о.о. Ниш**, со регистрирано седиште на адреса Булевар Немањиќи 2, Ниш, Србија, **ТДИ Радио д.о.о. Подгорица**, со регистрирано седиште на адреса Васа Раичковиќ 27, Подгорица, Црна Гора, и **Максим Медиа Плус**, со регистрирано седиште на адреса Алекса Ненадовиќ 19-21, Белград, Србија со зависните друштва, преку стекнување на удели во целните друштва, иако потпаѓа под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и **е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.**

Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Северна Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Образложение

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Законот) на 24.07.2020 година, а дополнето на 31.07.2020 година и на 10.08.2020 година, до Комисијата за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Комисија) е доставено известување за концентрација од Јунајтед Медиа С.а.р.л. со регистрирано седиште на адреса Булевар Пјер Фриден 43, Л – 1543, Луксембург со која Јунајтед Медиа С.а.р.л. ќе стекне контрола над трговските друштва **Рими Медиа Груп д.о.о. Белград**, со регистрирано седиште на адреса Воислав Илиќ 38, Белград, Србија, **ДОО Матрикс Д Чачак**, со регистрирано седиште на адреса Др. Драгиша Мишовиќ 73/1, Чачак, Србија, **Радио Севенд.о.о. Ниш**, со регистрирано седиште на адреса Булевар Немањиќи 2, Ниш, Србија, **ТДИ Радио д.о.о. Подгорица**, со регистрирано седиште на адреса Васа Раичковиќ 27, Подгорица, Црна Гора, и **Максим Медиа Плус**, со регистрирано седиште на адреса Алекса Ненадовиќ 19-21, Белград, Србија со зависните друштва, по пат на стекнување на удели во целните друштва.

Комисијата започна со испитување на Известувањето со денот на неговиот прием и врз основа на податоците доставени во Известувањето за концентрација, дополната и прилозите кон истото го утврди следното:

Основни деловни активности на засегнатите претпријатија:

Јунајтед МедиаС.а.р.л. е во крајна сопственост на фондови кои ги советува БЦ Партнерс ЛЛП (BC PartnersLLP), меѓународен инвестициски фонд со седиште во Лондон. БЦ фондовите се исклучиво финансиски инвеститори т.е. не се вклучени во секојдневните деловни активности на компанијата во која инвестираат, со кои управуваат сопствени одбори на директори.

БЦ Партнерс има регистрирано присуство во РепубликаСеверна Македонија преку следните индиректно зависни друштва:

Тотал ТВ ДОО Скопје, со регистрирано седиште на Булевар ВМРО бр. 3, Центар, Скопје, кое се бави со дистрибуција на медиумски содржини преку DTH техничка платформа, и

ДИРЕКТ МЕДИА ДООЕЛ Скопје, со регистрирано седиште на Орце Николов 68/3, Центар, Скопје, кое се бави со маркетиншки дејности.

Исто така, на територијата на Северна Македонија БЦ Партнерс, преку Јунајтед Груп, се присутни со обезбедување на следните услуги:

- телевизиски канали кои се емитуваат од страна на поврзани лица, односно реемитуваат од страна на локални оператори, вклучувајќи ги N1, Grand, Cinemania, SportKlub, FightChannel, Pikaboo, Vavoom, IDJTV, Lov i Ribolov, Brainz, Nova S итн. (Јунајтед Медиа);
- услуги за огласување (ДиректМедиа (DirectMedia), Кас Медиа (CasMedia));
- телекомуникациски услуги (ТОТАЛ ТВ ДОО Скопје; минимални приходи на локалниот пазар остваруваат Србија Бродбенд – Српске кабловске мреже д.о.о. Белград (Serbia Broadband – Srpske kablovske mreže d.o.o. Beograd) и Телемах д.о.о. Љубљана (Telemach d.o.o. Ljubljana).

Целните друштва (Рими Медиа Груп д.о.о. Белград, Србија, ДОО Матрикс Д Чачак, Србија, Радио Севенд.о.о. Ниш, Србија, ТДИ Радио д.о.о. Подгорица, Црна Гора, и Максим Медиа Плус Србија) се активни со производство и емитување на радио програма преку неколку радио станици со различни програмски концепти, активни во одредени региони на територијата на Србија и Црна Гора.

Комисијата утврди дека пријавената концентрација потпаѓа под одредбите на Законот, бидејќи ги исполнува условите од член 12 став (1) точка 2) и од член 14 став (1) точка 1) и 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Комисијата, имајќи ги предвид критериумите од член 17 став (2), став (3) и став (4) од Законот за заштита на конкуренцијата и точка б б) од *Насоките за уврдување на случаите во кои при оценка на концентрациите Комисијата за заштита на конкуренцијата вообичаено ќе утврди дека истите се во согласност со Законот за заштита на конкуренцијата*, оцени дека пријавената концентрација, иако потпаѓа под одредбите од Законот, е во согласност со истиот бидејќи нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците.

Имајќи ја предвид ваквата оценка на концентрацијата, Комисијата одлучи како во диспозитивот на ова Решение, согласно член 19 став (1) точка 2) од Законот.

Согласно член 53 став (2) од Законот, тужбата не го одлага извршувањето на решението.

Упатство за правно средство:

Против ова решение може да се поднесе тужба за поведување на управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Проф. д-р Владимир Наумовски